

Неделен извештај за 16-22 јули 2018

Мониторинг на пристап до човекови права и заштита на бегалци и мигранти во пограничните транзитни центри Табановце и Гевгелија

Легис е партнер организација на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија и Фондацијата „Ана и Владе Дивац“ од Србија, Новосадски хуманитарен центар од Србија (NSHC Srbija) и Арбајтер Самаритер Бунд од Германија (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) во проектот „Помош на рутата – Заштита на човекови права на бегалци и мигранти кои поминуваат низ Македонија и Србија“. За таа цел, Легис располага со 6 теренски работници и 2 координатори кои дневно собираат информации и податоци за пристапот до човекови права и заштита на бегалци/мигранти во пограничните транзитни центри Табановце и Винојуг, Гевгелија.

Овој неделен извештај претставува преглед на 12 дневни извештаи т.е. прашалници изготвени во текот на овој период:

- **Број на извештаи:** 12 дневни извештаи т.е. прашалници.

Вкупен број на бегалци/мигранти на коишто им е дадена помош: Околу 52 бегалци/мигранти, бидејќи бројот на новопристигнати лица се менува секој ден и нашите теренски работници успеаја да воспостават комуникација со речиси сите од нив во Табановце, додека бројот во Винојуг, Гевгелија извесуваше 24 лица. Во текот на овој период на известување, бројот на регистрирани лица во Табановце варираше од 10-39, а имаше 70 новопристигнати лица: 1 лице од Ирак, две од Тунис, три од Пакистан, 42 од Иран, 14 од Либија, 3 од Мароко, 5 од Сирија. Во Винојуг, Гевгелија не беа регистрирани новопристигнати лица.

Табановце, северна граница

Објекти и услови:

Транзитниот центар Табановце има објекти за привремен престој (контејнери или кабини) со задоволителни услови за греење и ладење. Сите жители на кампот имаат пристап до санитарни објекти, кујна, простори за рекреација за деца и сл. Тие добиваат



по три оброка на ден. Санитарните објекти се чистат секој ден. Има топла вода во бањите. Жителите имаат пристап до интернет обезбеден од страна на ИОМ.

Однос на институциите кон бегалците/мигрантите:

Еден бегалец од Пакистан бил нелегално вратен кон Македонија од страна на српска полиција.

Пристап до право на азил/привремена заштита:

Сите жители т.е. бегалци/мигранти имаат пристап до правото на барање азил/привремена заштита преку Секторот за азил при Министерство за внатрешни работи и локалната невладина организација Македонско здружение на млади правници. Не беа поднесени нови барања за азил/привремена заштита.

Пристап до услуги: здравствена нега, здравствени потреби, храна, лекови, облека итн:

Сите жители на кампот имаат пристап до основна здравствена нега, храна, лекови, облека итн. На терен секогаш е присутен медицински персонал. Во одредени случаи, жителите од кампот се носат во градската болница во Куманово за понатамошна здравствена нега.

Слобода на движење:

- На жителите сега им е дозволено да излегуваат од кампот и да одат до локалната продавница или други места. Но, претходно прво мораат да ги известат полициските службеници каде одат и кога ќе се вратат. Претходно постоеше распоред по кој можеа да излегуваат.

Гевгелија, јужна граница:

Објекти и услови:

Како во Табановце, така и во транзитниот центар во Гевгелија постојат објекти за привремен престој (контејнери или кабини) со задоволителни услови за греење и ладење. Дневните активности на жителите зависат од програмите во центарот, бидејќи забраната за движење сè уште трае. Сите жители на кампот имаат пристап до санитарни објекти, кујна, простори за рекреација за деца и сл. Жителите добиваат готови оброци (само ручек) три дена во неделата. Останатите денови готват сами. Црвен крст, во зависност од буџетот, купува и носи производи во деновите кога жителите не добиваат



готвена храна за ручек. Санитарните објекти се чистат редовно. Жителите се жалат од недостаток од храна и лош квалитет на истата. Моментално добиваат само конзервирана храна. Жителите повторно имаат пристап до интернет во кампот.

Однос на институциите кон бегалците/мигрантите

Извршени се 40¹ нелегални враќања кон Грција од страна на македонски полициски службеници. Нелегално вратените лица се по потекло од следниве земји: едно лице од Мароко, 4 лица од Ирак, 18 од Иран и 17 лица од Сирија.

Пристап до право на азил/привремена заштита:

Сите жители т.е. бегалци/мигранти што престојуваат во транзитниот центар Винојуг имаат пристап до правото на барање азил/привремена заштита преку Секторот за азил при Министерство за внатрешни работи и локалната невладина организација Македонско здружение на млади правници. Не беа поднесени нови барања за азил.

Пристап до услуги: здравствена нега, здравствени потреби, храна, лекови, облека итн:

Сите жители на кампот имаат пристап до основна здравствена нега, храна, лекови, облека итн. На терен секогаш е присутен медицински персонал. Во одредени случаи жители се носат во градската болница во Гевгелија или Струмица за понатамошна здравствена нега. Во кампот има потреба од летна облека, летни обувки, детски играчки, свежо овошје и зеленчук.

Слобода на движење:

- Жителите можат да излегуваат од транзитниот центар само во придружба на вработени од кампот или Црвен крст.

- **Број на случаи проследени до Канцеларијата на Народниот правобранител на РМ:**

/



The Project is funded
by the European Union

¹ Бројот е приближен. Можно е да се вратени повеќе, но тоа е сè што нашите теренски работници успеаја да дознаат за овој период.